

Преглед на имплементацијата на Конвенцијата – Втор циклус (глави II и V)

Статус: Завршен

Држави чии експертски тимови го спроведоа прегледот: Црна Гора и Молдавија

Извршно резиме од извештајот од спроведениот преглед ([АНГ](#)) ([МК](#))

Целосен извештај од спроведениот преглед ([АНГ](#))

Одговорен прашалник за само-оценка ([АНГ](#)) и анекс на прашалникот ([АНГ](#)), поднесени до Секретаријатот на Конференцијата на државите-страни на Конвенцијата, јануари 2018 година

Кратка информација за вклученост на засегнати страни ([МК](#))

Координатор на процесот: Елена Димовска

Контакт: ElenaDimovska@mjustice.gov.mk

Преглед на спроведени поважни активности од страна на Тимот владини експерти:

- Известување за почеток на процесот за вршење на само-оценката за имплементацијата на Конвенцијата, со повик до сите заинтересирани поединци и организации да се информираат во врска со активностите во рамки на процесот преку координаторот на процесот (Министерство за правда) – септември 2017 година;
- Иницијален состанок - средба помеѓу членовите на Тимот владини експерти и претставници од заинтересирани и поканети граѓански организации и бизнис асоцијации – 18 септември 2017 година (преземи: [краток извештај](#));
- Работилница за размена на мислења со граѓански организации и бизнис асоцијации по однос на имплементацијата на Конвенцијата, во деловите глава II и глава V – 31 октомври 2017 година (преземи: [презентација](#), [добиели придонеси](#));
- Иницијална трилатерална телеконференција на експертските тимови – 1 декември 2017 година;
- Доставен одговорен прашалник за самооценка на имплементацијата на Конвенцијата – 5 јануари 2018 година;
- Експертска посета за преглед на имплементацијата на Конвенцијата – 15-17 мај 2018 година (преземи: [извештај](#));
- Посебен состанок на претставници на академската заедница, заинтересирани граѓански организации и бизнис асоцијации со странските тимовите експерти кои го вршат прегледот, во рамки на експертската посета – 17 мај 2018 година;
- Преговори по однос на извршното резиме – 23 април – 9 декември 2019 година;
- Објавен нацрт текст на извршното резиме – 12 декември 2019 година;
- Објавен финален текст на извршното резиме – 10 јануари 2020 година;
- Примен нацрт целосен извештај од спроведениот преглед – 6 јули 2021 година;
- Испратени коментари на целосниот извештај – 21 јули 2021 година;
- Примен финален текст на целосниот извештај – 26 јули 2021 година;
- Информација за завршен преглед - доставена до Владата на 26 јули 2021 година, усвоена на 17 август 2021 година.